



Институт за човекови права

Врз основа на член 18, 23 и 104 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија бр. 52/2010) и Одлуките за изменување и дополнување на Статутот на ИЧП од 30.03.2011 година и од 27.04.2011 година, Здружението на граѓани Институт за човекови права на седницата на Собранието одржана на 27.04.2011 година го усвои пречистениот текст на Статутот на ИЧП. Пречистениот текст на Статутот ги опфаќа Статутот на ИЧП од 18.05.2009 и Одлуките за изменување и дополнување на Статутот на ИЧП од 30.03.2011 година и од 27.04.2011 година.

СТАТУТ

на

Здружението на граѓани Институт за Човекови Права

(пречистен текст)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Здружението на граѓани Институт за Човекови Права е стручна невладина организација, формирана со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и унапредување на човековите права преку принципот на владеење на правото.

Функцијата од став 1 на овој член ќе се остварува преку реализација на конкретни активности и проекти.

Член 2

Името на здружението на граѓани е: **Здружение на граѓани Институт за Човекови Права (ИЧП).**

Здружението има скратен назив кој гласи: **ИЧП Скопје.**

Седиштето на здружението е во Скопје на ул. Благој Давков бр.2/1/1, 1000 Скопје.

ИЧП како здружение на граѓани своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со Уставот на Република Македонија, релевантните законски одредби и овој Статут.

Во рамките на ИЧП се забранува политичко и верско организирање.

Ниту еден член на организацијата не смее да го користи своето членство како начин за реализација на политички интереси.

Член 3

ИЧП има амблем.

Амблемот се состои од следниот текст: „**Homo sum, humani nihil a me alienum puto**“ (Јас сум човек, ништо човечко не ми е туѓо).

Амблемот ќе биде резервиран за употреба и бенефиција на членовите на организацијата.

Секој од членовите има право да го носи и прикажува амблемот за време на своето членство, а тоа право се губи со престанокот на членството.

ИЧП има свој печат и штембил.

Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението: **Институт за Човекови Права - Скопје**, а во средината се наоѓа амблемот.

Штембилот е правоаголен и на него е испишан следниот текст:

Институт за Човекови

Права - Скопје,

Број _____

_____ / _____ година

Скопје

Член 4

ИЧП со посебна одлука на Собранието може да развива различни облици на соработка со други организации од земјата и странство, кои имаат сродни програмски цели и да членува во нив.

ЦЕЛИ И ДЕЈНОСТИ НА ИЧП

Член 5

ИЧП ги има следниве цели и ги спроведува следните дејности:

- Почитување, унапредување и јакнење на човековите права и слободи како еден од најзначајните општествени вредности во демократското општество преку принципот на владеење на правото;
- Врши едукација за човековите права и слободи на граѓаните, различни форми на здружување на граѓани и професии и на државните институции;
- промоција на општествените активности кои ќе ги обезбедуваат и развиваат човековите права и слободи;
- поттикнување и прифаќање на повисоки етички стандарди кај граѓаните;
- остварување соработка со сите релевантни институции во Република Македонија и странство во процесот на унапредување на системот на човекови права и слободи и владеењето на правото;
- учество во реформите коишто се однесуваат на човековите права и слободи во целокупниот правен систем на Република Македонија;
- активно следење и учество во процесот на приближување и усогласување на националните со меѓународно прифатените норми и стандарди на човековите права и слободи преку владеењето на правото;
- анализи на постоечките состојби и обезбедување на стручни услуги;
- се здружува со други здруженија на граѓани и членува во меѓународни и регионални организации;
- и други работи во сегментот на примената на принципите на владеење на правото.

За остварување на целите и задачите ИЧП ќе работи по детална програма на активности која ја изготвува Управниот одбор а усвојува Собранието на почетокот на секоја година.

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ИЧП

Член 6

Член на ИЧП може да биде секое физичко и правно лице од Република Македонија, како и странски физички и правни лица, ако ги прифаќаат Статутот и програмата на ИЧП.

Почесни членови избира Собранието со акламација а по предлог на Советодавниот одбор.

Член на ИЧП се станува во постапка предвидена со овој Статут.

ИЧП за своите членови води регистар на членството за кој се задолжени стручните служби на здружението, кој постојано се ажурира.

Член 7

Секој член ги има следниве права, должности и одговорности:

- активно да учествува во остварувањето на целите, дејностите и програмата на ИЧП, како и активностите кои од истите произлегуваат;
- да учествува во утврдувањето и спроведувањето на активностите на сите нивоа на организирање преку иницирање, подготовка и реализација на проекти во насока на целите, задачите и програмата на ИЧП од страна на органите и телата на ИЧП;
- да бира и да биде биран во органите на ИЧП;
- редовно да биде информиран за активностите на ИЧП;
- за своето дејствување одговара пред соодветните органи и тела на ИЧП;
- редовно да плаќа членарина;
- остварува и други права, должности и одговорности што произлегуваат од овој Статут.
- членот на ИЧП не може да дејствува од личен интерес а спротивно на целите и задачите на ИЧП.

ПОСТАПКА ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

Член 8

Барање за членство во ИЧП може да поднесе секое лице доколку ги исполнува условите од член 6.

Барањето се поднесува до ИЧП.

Член 9

Управниот одбор на првиот нареден состанок одлучува по поднесеното барање.

Член 10

Од моментот на одлуката на Управниот одбор, кандидатот ги стекнува сите права, должности и одговорности на член на ИЧП.

ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 11

Членството во ИЧП престанува по следниве основи:

- ако членот достави писмена изјава со која истапува од ИЧП;
- ако членот ги прекрши одредбите на Статутот на ИЧП;
- членот неоправдано не присуствувал на повеќе од половината редовни и вонредни состаноци на Собранието на ИЧП во текот на календарската година;
- со смрт на членот
- или со престанок на правното лице.

За настапувањето на основите за престанок на членство констатира и одлучува Управниот одбор со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Одлуката за престанок стапува на сила веднаш по донесувањето на истата а се констатира од Собранието на ИЧП на првиот нареден состанок.

ОРГАНИ НА ИЧП

Член 12

Органи на ИЧП се:

- Собрание;
- Управен одбор
- Советодавен одбор;
- Претседател на ИЧП
- Извршен директор;

СОБРАНИЕ

Член 13

Собранието е највисок орган на ИЧП.

Собранието го сочинуваат сите членови на ИЧП.

Собранието ги има следниве права, должности и одговорности:

- ги донесува Статутот и програмата и други акти на ИЧП и врши нивни измени и дополнувања;
- избира и разрешува членови на Управниот одбор,
- избира и разрешува членови на Советодавниот одбор;
- го избира и разрешува Претседателот на ИЧП
- усвојува годишна програма на активности;
- ги усвојува завршната сметка и финансискиот план на ИЧП ;
- го усвојува годишниот извештај за работа на ИЧП;
- Го разгледува и усвојува финансискиот извештај за работа на ИЧО за претходната година;
- одлучува за здружување или раздружување од друго здружение на граѓани и за зачленување во сојузи и меѓународни и регионални организации;
- одлучува за промена на целта и дејностите на ИЧП

- констатира престанок на членувањето по барање на членот или по одлука на Управниот одбор;
- одлучува за избор на почесни членови;
- одлучува за престанок на работата на ИЧП со 2/3 мнозинство;
- одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите органи и тела на ИЧП.

Член 14

Собранието одржува редовни седници по потреба а најмалку еднаш во годината.

Времето и местото на одржување на седниците го утврдува Управниот одбор со одлука.

Собранието го свикува Управниот одбор на ИЧП и тоа:

- согласно став 1 од овој член;
- и по барање на најмалку 1/3 од членовите на Собранието, поднесено до Управниот одбор на ИЧП.

Член 15

Собранието го отвора и со него раководи Претседавач.

Претседавачот се избира со просто мнозинство со мандат од 1 година.

Во случај на спреченост на Претседавачот, Собранието избира нов Претседавач.

Собранието се свикува со покана до сите членови испратена по електронски или писмен пат или со објавување на веб страната на ИЧП најдоцна 14 дена пред одржување на Собранието.

Во поканата е содржан дневниот ред за работата на седницата, а доколку е потребно, во прилог на поканата се доставуваат и сите предложени документи, сумирани во предлог верзии.

Член 16

Собранието работи доколку присуствуваат повеќе од половина од вкупниот број на членови на ИЧП.

Собранието своите одлуки ги донесува со 2/3 мнозинство гласови од присутните членови на седницата, освен доколку со овој Статут за определени прашања не е поинаку утврдено.

Гласањето може да биде и тајно доколку за тоа претходно се донесе посебна одлука.

Член 17

Од седницата на Собранието се води Записник, што се усвојува на првата следна седница на Собранието.

Записникот го водат стручните служби на **ИЧП**.

Записникот го потпишува Претседавачот.

УПРАВЕН ОДБОР

Член 18

Управниот одбор брои од 5 до 7 членови.

Со седниците на Управниот одбор раководи Претседателот на ИЧП.

Во работата на Управниот одбор учествува и Извршниот директор на ИЧП, но без право на глас.

Член 19

Управниот одбор одржува седници по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Седниците на Управниот одбор ги свикува Претседателот или 1/3 од членовите на Управниот одбор.

Во случај на спреченост или отсутност на Претседателот, со седниците ќе раководи член на Управниот одбор, определен од страна на Претседателот.

Член 20

Управниот одбор може полноважно да работи и одлучува доколку на седницата се присутни повеќе од половина од вкупниот број негови членови, а своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Секој член на ИЧП има право да присуствува на седницата на Управниот одбор, а за неговото учество одлучува Управниот одбор.

Член 21

Управниот одбор ги има следниве права, должности и одговорности:

- ги подготвува седниците на Собранието во координација со Претседателот на ИЧП;
- ги изготвува предлог Статутот и другите акти на ИЧП што треба да ги донесе Собранието и предлага нивни измени и дополнувања;
- ги организира изборите на органите на ИЧП;
- назначува Извршен директор;
- одлучува за прием на нови членови помеѓу две собранија;
- одлучува за исклучување од членство помеѓу две собранија,
- го утврдува годишниот програмски план на ИЧП, а во согласност со насоките за развој на проектни активности изготвени од Советодавниот одбор
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието;
- се грижи за наменско користење и располагање со средствата и приходите;
- одговара за управувањето со имотот на здружението;
- на првата работна седница по изборното собрание со одлука назначува потписници на сметката на ИЧП;
- усвојува систематизација на стручните служби на ИЧП;
- го изготвува Годишниот извештај за работа на ИЧП;
- изготвува консолидиран финансиски извештај на ИЧП;
- по барање на Собранието на ИЧП изготвува Извештај за работа.
- назначува координатори на стручните служби на ИЧП по предлог на Извршниот директор;

Мандатот на членовите на Управниот одбор е четири години со право на повторен избор.

СОВЕТОДАВЕН ОДБОР

Член 22

Советодавниот одбор брои од 9 до 15 членови.

Претседател на Советодавниот одбор е Претседателот на ИЧП .

Во работата на Советодавниот одбор учествува и Извршниот директор на ИЧП, но без право на глас.

Член 23

Советодавниот одбор одржува седници по потреба, а најмалку еднаш на секои три месеци.

Седниците на Советодавниот одбор ги свикува Претседавачот на Советодавен одбор или 1/3 од членовите на Советодавниот одбор.

Во случај на спреченост или отсутност на Претседавачот на Советодавниот одбор, со седниците ќе раководи член на Советодавниот одбор, определен од страна на Претседавачот на Советодавниот одбор.

Член 24

Советодавниот одбор може полноважно да работи и одлучува доколку на седницата се присутни повеќе од половина од вкупниот број негови членови а своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 25

Советодавниот одбор ги има следниве права, должности и одговорности:

- дава насоки за развој на проектни активности од областите на дејствување на ИЧП
- постапува согласно годишниот програмски план на ИЧП усвоен од Управниот одбор;
- дава експертска поддршка при реализацијата на активностите на ИЧП

- изготвува мислења и анализи во врска со проектни активности на ИЧП, како и реакции и соопштенија по однос на тековните случувања во општеството кои ги засегаат човековите права и слободи.
- дава совети, мислења и извршува други задачи по барање на органите на ИЧП.

Мандатот на членовите на Советодавниот одбор е четири години со право на повторен избор.

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ИЧП

Член 26

Собранието избира претседател на ИЧП, кој истовремено е и претседател на Управниот одбор.

Претседателот се избира за мандат од две години, со право на повторен избор.

Член 27

Кандидат за претседател може да предложат најмалку 1/3 од членовите на ИЧП.

За избран се смета оној кандидат кој добил мнозинство гласови од вкупниот број присутни претставници на Собранието.

Член 28

Претседателот на ИЧП ги има следните права, обврски и одговорности:
-го претставува и застапува ИЧП во контактите со надворешни лица и донатори;

-се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците и другите акти на Собранието;

- ги свикува и раководи со седниците на Управниот одбор

- ги свикува и подготвува седници на Собранието, во координација со Управниот одбор;

-ги потпишува актите на Собранието;

-му дава поддршка и го советува извршниот директор и другиот персонал на Коалицијата во нивните дневни активности;

Член 29

Функцијата претседател престанува:

-на сопствено барање,и

-со одлука на Собранието.

Член 30

Предлог за разрешување на претседателот на ИЧП може да поднесат:

- Управниот одбор,или

-најмалку 1/3 од вкупниот број членови на ИЧП.

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Член 31

Управниот одбор назначува Извршен директор на ИЧП.

Мандатот на Извршниот Директор е четири години со право на повторен избор.

Член 32

Извршниот Директор ги има следниве права, должности и одговорности:

- ја спроведува политиката на ИЧП ;
- учествува на седниците на Управниот и Советодавниот одбор, без право на глас;
- предлага програма за работа за времето за кое е избран;
- предлага систематизација на стручните служби на ИЧП;
- се грижи за одржувањето на изборите на ИЧП;
- ги спроведува актите што ги донесуваат органите на ИЧП;
- го претставува и застапува ИЧП согласно овластувањата утврдени со овој Статут, националните, регионалните и меѓународните организации и други институции чии член е ИЧП, во координација со Претседателот на ИЧП;
- остварува и други права, должности и одговорности што ќе му ги доверат Собранието или другите органи на ИЧП, или произлегуваат од овој Статут;

Член 33

Функцијата на Извршен директор може да му престане:

- со истек на мандатот, доколку не биде повторно назначен;
- со смрт;
- по негово барање;
- доколку поради неактивност, несоовесно вршење на доверените права, должности и одговорности или насочена активност спротивна на целите и задачите на ИЧП биде разрешен од Управниот одбор пред истекот на мандатот, ако за тоа се изјаснат најмалку 2/3 од присутните членови на Управниот одбор.

Предлог за разрешување на Директорот може да поднесат најмалку три члена на Управниот одбор на ИЧП.

ИЗБОРИ ВО ИЧП

Член 34

Изборите за органи, нивни членови и функционери на ИЧП се вршат на редовна работна седница на Собранието.

За член на органите на ИЧП може да биде предложен секој член на ИЧП, по предлог на член на ИЧП.

Предлозите за избор на член на органите се поднесуваат до Управниот одбор најдоцна 14 дена пред одржувањето на Собранието.

Управниот одбор ги поднесува кандидатурите до Претседавачот кој претседава со Собранието, кој ги става на гласање.

Изборите за сите функции се вршат јавно, освен ако Собранието не одлучи по барање на 1/3 од присутните членови.

За процедурата на тајно гласање се формира комисија од три члена од членовите на Собранието.

За избрани членови на органи на ИЧП се сметаат кандидатите за кои се изјасниле мнозинството од присутните членови на Собранието.

За резултатите од изборите се составува Записник кој го потпишуваат Претседавачот со седницата и членовите на комисијата, доколку гласањето било тајно.

СТРУЧНИ СЛУЖБИ НА ИЧП

Член 35

Управниот одбор основа Стручни служби за реализација на целите и задачите на ИЧП.

Управниот одбор усвојува систематизација на стручните служби на ИЧП, по предлог на Извршниот директор.

ТАКСИ И ЧЛЕНАРИНА

Член 36

Секој член е должен да плаќа годишна членарина утврдена со одлука на Советодавниот одбор на ИЧП.

ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА ИЧП

Член 37

ИЧП е претставувано и застапувано од Претседателот на ИЧП и Извршниот Директор.

Во случај на нивна спреченост или отсуство, ИЧП е претставувано од еден од членовите на Управниот одбор, за кој одлучуваат самите.

Член 38

Претседателот на ИЧП и Извршниот Директор го претставуваат и застапуваат ИЧП пред:

- субјектите кои се непосредно заинтересирани за успешно остварување на целите и задачите на ИЧП ;
- субјектите кои соработуваат со ИЧП и нивните официјални делегации и органи;

При претставување и застапување на ИЧП Претседателот нема право да отстапи од целите и задачите на ИЧП, програмските ориентации и насоки утврдени од Собранието на ИЧП и овој Статут.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА ИЧП

Член 39

Работењето на ИЧП е јавно и се обезбедува преку :

- достапност на извештаите и другите материјали од работата на ИЧП до членовите на ИЧП, другите заинтересирани лица и нивно доставување до јавноста преку средствата за јавно информирање;
- издавање билтени, весници, информатор, веб сајтови и други публикации;
- организирање на конференции за средствата за информирање;
- издавање соопштенија за јавноста;
- непосредно настапување на овластените претставници на ИЧП пред средствата за јавно информирање;
- други начини кои овозможуваат навремено и вистинито известување на јавноста за работата на ИЧП.

ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЧП

Член 40

ИЧП може да престане со работа поради:

- неактивност и неисполнување на програмските и статутарните одредби, а по одлука на Собранието донесена со 2/3 мнозинство од вкупниот број на членови на Собранието на ИЧП;
- ако настапат други причини утврдени со Закон.

Извори за финансирање на Здружението

Член 41

ИЧП стекнува средства и приходи од членарина, доброволни прилози, донации, подароци и од други извори и активности и со нив располага во согласност со овој Статут и Законот.

Средствата и приходите се состојат од ствари, парични средства и материјални права.

Член 42

Секој член има право да бара да изврши увид во користењето на средствата и приходите на ИЧП.

Барањето се доставува во писмена форма до Управниот одбор, кој ги подготвува финансиските документи во кои се бара увид и го повикува барателот во рок од 14 дена да го изврши увидот.

Член 43

По престанок на работата на ИЧП, имотот и другите права и приходите што остануваат по намирување на обврските се пренесуваат по одлука на Собранието.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на ИЧП.

Член 45

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за негово донесување.

Член 46

Овој Пречистен текст на Статутот влегува во сила на денот на неговото донесување.

Претседавач на Собранието
